



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

ЈСГ

ГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Области по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220. за огласи 1032-Т-221

Среда, 28 септември 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XI

Цена на овој број е 30.— дин. — Преплатата за 1955 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838. Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

471.

Врз основа на ст. 1 одделот 1 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОЛТА

1. Производителните и увозните претпријатија ги формираат продажните цени за сите видови сол слободно, според условите на пазарот.

2. Трговските претпријатија на големо, трговските претпријатија на мало и трговските дуќани ги формираат продажните цени за сите видови сол калкулативно, врз основа на набавната цена, трошоците за превозењето и трошоците на прометот, освен за асталска, куинска сол, фино мелена, за која продажна цена се формира слободно.

Трошоците на прометот на големо ги одобрува државниот секретаријат за работи на стопанството на народната република, а трошоците на прометот на мало народниот одбор на околицјата.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Решението за продажните цени на солта на мало („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52) и одделот III од Одлуката за определување највисоките продавни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/55) доколку се однесува за цената на индустриска сол.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 347

19 септември 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

472.

Врз основа на одделот 3 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. 1 под 1 и 4 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

1. Во списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување на разликата во цените при увозот, кој е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување на разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54), во границата 117 (металопереработувачка индустрија) се додава нов реден број 137, кој гласи:

„137. Моторна кола (трицикл са каросеријом или мали аутомобил), као и резервни делови и гуме за

ова кола, за личну употребу ратних војних инвалида I и II групе као и III и IV групе којима је потпуно или делимично ампутирана нога — уз потврду Секретаријата за народно здравље и социјалну заштиту савезног извршног већа коефицијент 1,00“.

2. Моторните коли (резервните делови и гумите) од претходната точка можат да им се отуѓат на лица што не се инвалиди од војните означени во точ. 1 од ова решение само со плаќање на разликата во цената според коефициентот пропишан за увоз на такви коли важечки на денот на нивното отуѓување а пресметката ќе се изврши на вредноста што ја имаат колите во моментот на отуѓувањето според проценка од органот на Управата за царини.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на моторните коли увезени по 1 јануари 1955 година

Сојузен извршен совет

О.с. бр. 162

23 септември 1955 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство.
Светозар Вукмановиќ, с. р.

473.

Врз основа на чл. 27 ст. 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), прописувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИФИКАЦИИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА РАКУВАЊЕ СО ПАРНИ МАШИНИ И ТУРБИНИ, СО КОТЛОВСКИ ПОСТРОЈКИ, СО МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ (ОСВЕН СО СООБРАКАЈНИ СРЕДСТВА) И СО ВОДНИ ТУРБИНИ, И ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Член 1

Во членот 3 од Правилникот за квалификациите потребни за ракување со парни машини и турбини, со котловски постројки, со мотори со внатрешно согорување (освен со сообраќајни средства) и со водни турбини, и за здобивање со тие квалификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55), точ. 6 под г) се менува така да гласи:

„да работело под надзор на ракување со парни котлови со механизирано чинење оган најмалу две години — од кои најмалу два месеци на ракување со парни котлови со автоматска термичка команда“.

Член 2

Во членот 16 по точ. 8 се додава нова точка 9 која гласи.

„Лицата кои пред влегувањето во сила на овој правилник положиле испит за некое од звањата од чл. 1 на правилникот и кои имаат соодветен документ за положениот испит, не се должни да полагаат соодветен испит во смисла на одредбите од овој правилник.“

Испитот положен пред влегувањето во сила на овој правилник за звањето машинист I — му одго-

вара на положениот испит за звањето од чл. 1 точ. 1 од овој правилник, а за звањето машинист II — на испитот положен за звањето од чл. 1 точ. 3 од овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 7838

16 септември 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

474.

Врз основа на чл. 71 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖА ЗА УВЕЗЕНАТА МАСТ

1. Во Наредбата за определување маржа за увезената маст („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55), се менува точ. 1) така да гласи:

„Трговските претпријатија кои по 1 август 1955 година увезле маст плаќајќи ја од средствата на Централниот девизен фонд и економската помош, имаат право на маржа од 1,70% од определената продажна цена на големо за покривање на трошоците и за извршување на обврските спрема општествената заедница“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 7914

19 септември 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

475.

Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55) Сојузната надворешнотрговска комора, во согласност со Управата за надворешна трговија на ФНРЈ пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО НАДВОРЕШНОТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Одредбите од овој правилник се однесуваат на раководните службеници во стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговско работење, како и на определените стручни службеници од овие организации што работат на комерцијални, технички, финансиско-девизни и на правни работи.

Член 2

Раководните службеници што работат на надворешнотрговски работи во стопанските организации споменати во претходниот член, како и стручните службеници од овие организации за комерцијални, технички, финансиско-девизни и правни работи што работат на надворешнотрговски работи, мораат да ја имаат стручната спрема пропишана со овој правилник.

Член 3

Како стручна спрема се подразбира определената училишна спрема и стручната пракса за пропишано време со постигнати успеси во дотогашната работа.

Ако за поодделни струки на службеници со одделни прописи е предвидено полагање стручни испити, за стручната спрема потребен е, во смисла на овој правилник, и положен стручен испит, ако службеникот не е ослободен од полагање на стручниот испит.

Член 4

Според видот на деловната дејност на стопанската организација како и природата на службата се определува училишната спрема што е потребна за стручната спрема на службениците.

Како стручна пракса се подразбира работата во структурата или вршење стручни работи при работата надвор од структурата.

Член 5

Како време на потребната пракса на работите комерцијални, технички, финансиско-девизни и правни се смета, во смисла на овој правилник, времето поминато на овие работи во стопански организации или установи, при државни стопанско-управни или судски органи, во банки или задружни организации, како и времето поминато на тие работи во приватна пракса.

Член 6

Како време на потребната пракса на надворешнотрговски работи се сметаат, во смисла на овој правилник, времето поминато во стопански организации или установи на работи кои според прописите што важат се смета како надворешнотрговски.

Како време потребно за пракса на надворешнотрговски работи ќе се смета исто така и времето поминато кај државни стопанско-управни органи на овие работи за кои управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора најде дека имаат врски со надворешнотрговско работење и дека се однесуваат на тоа работење.

II. РАКОВОДНИ И СТРУЧНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 7

Како раководни службеници, во смисла на овој правилник, се сметаат:

- 1) директорот на стопанска организација, неговиот заменик односно помошник,
- 2) директорот односно шефот на сектор во стопанска организација,
- 3) шефот на деловна единица односно шефот на секоја друга соодветна организациона единица во стопанска организација,
- 4) шефот на претставништво односно делегатот во странство, како и шефот на претставништвото во земјата.

Член 8

Како стручни службеници (чл. 5 ст. 1 точ. 2 од Уредбата за надворешнотрговското работење) за вршење комерцијални, технички, финансиско-девизни и правни работи, во смисла на овој правилник, се сметаат:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) стручниот советник, | } (комерцијален, финансиско-девизен, технички, правен итн.) |
| 2) самостојниот референт | |
| 3) референтот | |

Член 9

Во производителните организации категориите на службениците што работат на надворешнотрговски работи ќе се определува според претходните одредби, а спрема организационата структура на односната стопанска организација како и функцијата на службениците.

III. СТРУЧНА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

1. Раководни службеници

Член 10

Директорот на стопанска организација, во смисла на овој правилник, треба да има следна стручна спрема:

1) факултетска или нејзи рамна училишна спрема што и' одговара на стопанската дејност на стопанската организација и 5 години пракса на раководни комерцијални работи, од кои 2 години на раководни работи во надворешнотрговската дејност на стопанска организација; или

2) стручно училиште во ранг на полно средно училиште, што и' одговара на стопанската дејност на претпријатието и 8 години комерцијална пракса од кои 3 години на раководни места во надворешнотрговското работење, а од тие 5 години — 3 години на надворешнотрговски работи што ги врши надворешнотрговската стопанска организација; или

3) полно средно училиште и 10 години комерцијална пракса, од кои 6 години на раководни места во надворешно трговско работење, а од тие 6 години — 4 години на надворешнотрговски работи што ги врши надворешнотрговската стопанска организација; или

4) неполно средно училиште или нему рамна училишна спрема и 15 години комерцијална пракса, од кои 8 години на раководни места во надворешнотрговското работење, а од тие 8 години — 6 години на надворешнотрговски работи што ги врши надворешнотрговската стопанска организација.

Член 11

Директорот односно шефот на сектор (увозен, извозен, транзитен, рекспортен, застапнички, консулација итн.) треба да има следна стручна спрема:

1) факултетска или нејзи рамна училишна спрема што и' одговара на стопанската дејност на претпријатието и 8 години стручна пракса, од кои 5 години на надворешнотрговски работи, а од тие 5 години — 3 години на надворешнотрговските работи што ги врши стопанската организација; или

2) стручно училиште во ранг на полно средно училиште односно полно средно училиште и 10 години стручна пракса, од кои 7 години на надворешнотрговски работи, а од тие 7 години — 5 години на надворешнотрговски работи што ги врши стопанската организација; или

3) неполно средно училиште или стручно училиште што му одговара на неполно средно училиште и 15 години стручна пракса од кои 10 години на надворешнотрговски работи а од тие 10 години — 8 години на надворешнотрговските работи што ги врши стопанската организација.

Директорот на стопанско-сметковниот сектор со факултетска или нејзи рамна училишна спрема треба да има 8 години стручна пракса, од кои најмалу 1 година во надворешната трговија; директорот на тој сектор со стручно училиште во ранг на полно средно училиште или со полно средно училиште треба да има 10 години стручна пракса, од кои најмалу 3 години во надворешна трговија; директорот на тој сектор со неполно средно училиште или со стручно училиште што му одговара на неполно средно училиште треба да има 15 години стручна пракса, од кои најмалу 5 години во надворешна трговија.

Шефот на сметководството односно на девизната служба со факултетска или нејзи рамна училишна спрема треба да има 5 години стручна пракса, од кои 1 година во надворешна трговија; шефот на сметководство со полно средно училиште или нему соодветно стручно училиште треба да има 8 години стручна пракса, од кои 2 години во надворешна трговија; шефот на сметководство со неполно средно училиште или нему соодветно стручно училиште треба да има 10 години стручна пракса, од кои 3 години во надворешна трговија.

Член 12

Шефот на деловна единица односно на соодветна организациона единица во стопанска организација треба да има следна стручна спрема:

1) факултетска или нејзи рамна училишна спрема што и' одговара на стопанската дејност на претпријатието и 6 години стручна пракса, од кои 3 го-

дини на надворешнотрговски работи, од тие 3 години — 2 години на надворешнотрговските работи што ги врши стопанската организација; или

2) стручно училиште во ранг на полно средно училиште односно полно средно училиште и 8 години стручна пракса од кои 4 години на надворешнотрговски работи, а од тие 4 години — 3 години на надворешнотрговски работи што ги врши стопанската организација; или

3) неполно средно училиште или стручно училиште што му одговара на неполно средно училиште и 12 години стручна пракса од кои 8 години на надворешнотрговски работи, а од тие 8 години — 7 години на надворешнотрговските работи што ги врши стопанската организација.

Член 13

Шефот на претставништвото односно делегатот во странство како и шефот на претставништво во земјата, треба да ја има истата стручна спрема што е предвидена за шефот на деловна единица.

Член 14

Покрај горе приведената стручна спрема, раководните службеници мораат да знаат барем еден од светските јазици во таа мерка да можат со него со успех да се служат при својата работа на надворешнотрговските работи.

Член 15

Во стопанските организации кои според својата организациона структура имаат заменици односно помошници на раководните службеници, овие заменици односно помошници треба да имаат иста стручна спрема што со овој правилник е пропишана за раководните службеници што тие ги заменуваат односно чиишто се помошници.

Член 16

Ако производна организација што се занимава со работи на извоз и увоз има комерцијален директор кој ги исполнува условите од чл. 10 на овој правилник, не е потребно директорот на таа организација да ја има стручната спрема предвидена со овој правилник.

Член 17

Во стопанските организации со повеќе надворешнотрговски струки, за стручната пракса на раководните службеници достаточна е ако службеникот има пракса во определено траење во структурата што е основна за деловната дејност на стопанската организација.

2. Стручни службеници

Член 18

Стручниот советник, во смисла на овој правилник, треба да има следна стручна спрема:

1) факултетска или нејзи рамна училишна спрема што и' одговара на неговата струка и 15 години пракса во структурата; или

2) полно средно училиште или стручно училиште што му одговара на полно средно училиште и 20 години пракса во структурата.

Член 19

Самостојниот референт и референтот треба да има следна стручна спрема:

1) факултетска или нејзи рамна училишна спрема и 3 години стручна пракса, од кои 2 години на надворешнотрговски работи, а од тие 2 години — 1 година на надворешнотрговските работи што ги врши стопанската организација; или

2) полно средно училиште односно нему рамно стручно училиште и 5 години стручна пракса, од кои 3 години на надворешнотрговски работи, а од тие 3 години — 2 години на надворешнотрговските работи што ги врши стопанската организација; или

3) неполно средно училиште или стручно училиште што му одговара на неполно средно училиште и 7 години стручна пракса, од кои 4 години на надворешнотрговски работи, а од тие 4 години — 3 години на надворешнотрговските работи што ги врши стопанската организација.

Член 20

Стручните советници, самостојните референти и референтите, покрај горе пропишаната стручна спрема, мораат да владееат барем со еден од светските јазици.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Стопанските организации не можат да земаат на работа за раководни и стручни службеници на надворешнотрговски работи лица што не ги исполнуваат условите од овој правилник.

За секоја промена во раководниот или стручниот надворешнотрговски кадар, стопанската организација е должна да ја извести Сојузната надворешнотрговска комора во срок од 15 дена од денот од станатата промена.

Член 22

Ако одредбите од правилникот за раководните и стручните службеници, како и за нивната стручна спрема, не би можеле да се применат во некои исклучителни случаи, особено во стопанските организации со специфична организациона структура, управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, по исклучок, може во тие случаи одделно да ги предвиди раководните и стручните службеници, како и условите за нивна стручна спрема, држејќи се при тоа за начелата изразени во овој правилник.

Исто така, ако за поодделни службеници што работат на надворешнотрговски работи со овој правилник не се определени условите на стручната спрема, управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора може за такви случаи да ги определи условите врз основа на начелата поставени во овој правилник.

Член 23

На раководните службеници кои со својата работа и со постигнатите резултати во службата докажуваат дека можат целосно и со успех да ги вршат работите на звањето за кое се бара виша стручна спрема од оваа што ја имаат, управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, по исклучок, може да им ја признае стручната спрема што се бара за тоа звање.

Член 24

Објасненија за примена на овој правилник ќе дава управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 25

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист ФНРЈ“.

Сојузна надворешнотрговска комора

Бр. 1406

16 септември 1955 година

Белград

Генерален секретар,
Иво Барбалиќ, с. р.

Директор,
Руди Колак, с. р.

476.

Врз основа на чл. 4 од Правилникот за здравствената контрола на растенијата при увозот, транзитот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, 22/55) Сојузната управа за заштита на растенијата, во согласност со Генералната дирекција на Југословенските железници, со Управата за поморство и речен сообраќај и со Управата за царини, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНИЧНИТЕ МЕСТА ПРЕКУ КОИ КЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ТРАНЗИТ И ИЗВОЗ НА ПРАТКИТЕ СО РАСТЕНИЈА ПО КОПНЕН И ВОДЕН ПАТ

I. Увоз, транзит и извоз на пратки со растенијата од чл. 2 на Правилникот за здравствената контрола на растенијата при увозот, транзитот и извозот, смее да се врши само преку следниве места:

1) со средства на копнениот сообраќај (со железница и со други превозни средства):

Вршац, Димитровград—Градина, Гевгелија, Јесенице, Кикинда, Марибор, Нова Горица, Сежана, Суботица, Коториба;

2) со средства на поморскиот сообраќај:

Плоче, Бар, Дубровник, Ријека, Сплит, Херцегови, Зеленика, Шибеник, Копер;

3) со средства на речниот сообраќај:

Бездан, Велико Градиште;

4) поштенски пратки:

Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, Скопје, Титоград.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 821

3 јуни 1955 година

Белград

Директор

на Сојузната управа за заштита на растенијата,

инж. Срболуб Тодоровиќ, с. р.

Согласни:

За Генералната дирекција на Југословенските железници
Директор,

Благоје Богавац, с. р.

За Управата за поморство и речен сообраќај

Директор,

Мирослав Драгустин, с. р.

За Управата за царини

Директор,

Ѓуро Меденица, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
471. Одлука за продажните цени за солта —	721
472. Решение за дополнување на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување на разликата во цените при увозот — — — — —	721
473. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалификациите потребни за ракување со парни машини и турбини, со котловски постројки, со мотори со внатрешно согорување (освен со сообраќајни средства) и со волни турбини, и за здобивање со тие квалификации — —	721
474. Наредба за измена на Наредбата за определување маржа за увезената маст — —	722
475. Правилник за стручната спрема на службениците на стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговско работење — — — — —	722
476. Решение за определување граничните места преку кои ќе се врши увоз, транзит и извоз на пратките со растенија по копнен и воден пат — — — — —	724